



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИЗ

1630
Sluzbeni vespnik na
Makedonije

91001 Skopje
fax 51

Г
ИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата за општествено кингводство 66882-663-21943

БРОЈ 35

ГОД. XLV

... свој број е 9.000 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 192.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

539.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА ИЗГРАДБАТА НА НУКЛЕАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за забрана на изградбата на нуклеарни електроцентрали во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година.

П бр. 980
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАБРАНА НА ИЗГРАДБАТА НА НУКЛЕАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се забранува изградбата на нуклеарни електроцентрали, постројки за производство на нуклеарно гориво и постројки за преработка на ислужено нуклеарно гориво во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Забраната се однесува на: донесувањето на инвестициони одлуки, изработката на инвестициони програми и техничка документација за изградба на нуклеарни електроцентрали, постројки за производство на нуклеарно гориво и постројки за преработка на ислужено нуклеарно гориво.

Член 2

Одредбите на член 1 од овој закон не се однесуваат на следниве активности:

- (1) научноистражувачките и истражувачко-развојните работи, рударско-геолошките истражни работи, геолошко-сеизмичките истражувања и образованието на кадри;
- (2) решавањето на сместувањето на радиоактивниот отпад настанат во постојните објекти во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, каде што настануваат отпадни радиоактивни материјали.

Член 3

Одговорното лице во претпријатие, во општествено-политичка заедница, во нејзиниот орган или во друг државен орган, кое ќе постапи спротивно на одредбите на член 1 од овој закон, со вршење подготовки или со пристапување кон изградба на нуклеарна електроцентрала, по-

стројка за производство на нуклеарно гориво и постројка за преработка на ислужено нуклеарно гориво, ќе донесе инвестициона одлука, ќе изработи инвестициона програма, техничка документација за изградбата на нуклеарна електроцентрала, постројка за производство на нуклеарно гориво и постројка за преработка на ислужено нуклеарно гориво, ќе се казни за кривично дело со казната затвор од шест месеци до пет години.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

540.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година.

П бр. 981
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во пе-

риодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88 и 20/89) во член 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Утврдените стапки на растеж од чл. 1, 2 и 3 на овој закон за периодот јануари-јуни можат да се зголемат за секој процентен поен на разликата од 244,3% до остварената стапка на растежот на цените на мало за периодот јануари-април и јануари-мај во однос на истиот период претходната година, и тоа за општествено-политичките заедници за 0,90 процентни поени, а за самоуправните интересни заедници од општествените дејности за 0,95 процентни поени.”.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

541.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сметководството, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година.

П бр. 982

14 јуни 1989 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 1

Во Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89) член 1 се менува и гласи:

„Член 1

Правните лица со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои вршат дејност утврдена со сојузниот закон за единствената класификација на дејностите (во натамошниот текст: правните лица) ги составуваат книговодствените исправи, ги водат и заклучуваат деловните книги, ги чуваат книговодствените исправи, деловните книги, сметководствените искази и деловните извештаи, составуваат и поднесуваат периодични и годишни сметководствени искази и деловни извештаи, ги проценуваат позициите на сметководствените искази (на периодичните и годишните пресметки) и ги поднесуваат на ревизија годишните сметководствени искази, во согласност со одредбите на овој закон.”.

Член 2

Во член 2 став 1 се брише.

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 1 и 2.

По досегашниот став 4, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој гласи:

„Правното лице може да одлучи за работните односно за деловните единици во странство да не води посебно книговодство, ако средствата што ги користат тие едини-

ци и резултатите од нивното работење ги искажува во своето книговодство и ако во додатниот сметководствен исказ (во анексот) обезбеди податоци од кои може да се согледа наменското користење на деловните и вонделовните средства во тие единици.”.

Член 3

Во член 3 став 1 зборот: „Организациите” се заменува со зборовите: „Правните лица кои вршат стопанска дејност, претпријатијата кои вршат вонстопанска дејност и другите правни лица што книговодството го водат според контниот план од член 8 став 2 на овој закон”, а зборовите: „во една” се бришат.

Во став 2 по зборот: „која” се додаваат зборовите: „во секоја од последните две деловни години”.

Во точ. 2 и 3 зборовите: „или на републиката односно на автономната покраина” се бришат.

Во став 3 по зборот: „која” се додаваат зборовите: „во секоја од последните две деловни години”.

Во точ. 2 и 3 зборовите: „или на републиката односно на автономната покраина” се бришат.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако за правното лице во последните две деловни години се утврдени различни податоци од значење за распоредувањето, тоа може да го задржи дотогашното распоредување од последната година.”.

Досегашниот став 5 станува став 6.

Во досегашниот став 6 кој станува став 7 на крајот по зборот: „Југославија” се додаваат запирика и зборовите: „а надлежната служба на општественото книговодство во рок од 60 дена од рокот пропишан за предавање на последната пресметка врз основа на која правното лице се распоредува според одредбите на ст. 2 до 6 од овој член, го известува тоа лице за распоредувањето”.

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Правното лице кое не може да биде распоредено според критериумите од ст. 2 до 6 на овој член, се распоредува во средни правни лица.”.

Член 4

Во член 9 по став 4 се додава став 5, кој гласи:

„Правното лице од член 2 став 2 на овој закон во Социјалистичка Федеративна Република Југославија задолжително води дневник и главна книга, а самостојно одлучува за водењето на помошни книги во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.”.

Член 5

Во член 16 ставот 3 се заменува со четири нови става, кои гласат:

„Правните лица кај кои настануваат статусни промени (поделба, издвојување, спојување или припојување), на денот којшто му претходи на денот на почетокот на работењето во новиот статус составуваат годишна пресметка, врз основа на која се утврдува почетниот биланс на состојбата на новото правно лице.

Во почетниот биланс на состојбата од став 3 на овој член непокриените загуби можат да се покријат од резервите.

Правното лице над кое се отвора постапка на редовна ликвидација или постапка на стечај, на денот којшто му претходи на денот на отворањето на таа постапка составува годишна пресметка, врз основа на која го утврдува почетниот биланс на состојбата на редовната ликвидација односно на стечајот, во која капиталот е намален за непокриените загуби.

По окончувањето на постапката на редовна ликвидација односно постапката на стечај се составува годишна пресметка, во која се искажуваат расходите на таа постапка и приходите во истиот износ врз товар на капиталот односно на обврските, како и состојбата на средствата и обврските според изворите на средствата.”.

Член 6

Член 18 се брише.

Член 7

Член 19 се менува и гласи:

„Член 19

Ако правното лице остварува определени права и обврски врз основа на периодичните пресметки, тоа може да составува периодични пресметки и за периоди пократки од периодите пропишани со член 16 на овој закон.

Периодичните пресметки од став 1 на овој член и се предаваат на Службата на општественото книговодство до крајот на идниот месец по истекот на последниот месец од пресметковниот период, а се составуваат според одредбите на овој закон што се однесуваат на составувањето на полугодишните пресметки.”

Член 8

Во член 27 став 1 зборот во заградата: „добивката” се заменува со зборовите: „брuto добивката”.

Член 9

Во член 28 став 1 зборовите: „до денот на билансирањето” се бришат.

Ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборовите: „или би ја зголемила тековната загуба” се става точка, а текстот до крајот се брише.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4.

Член 10

Во член 29 став 1 точка 7 по зборот: „работењето” се додаваат записка и зборовите: „како и податоците потребни за согледувањата од член 2 ст. 3 и 4 на овој закон”.

Член 11

Во член 39 став 5 зборовите: „Основицата за отпишување” се заменуваат со зборовите: „Набавната вредност”, а зборовите: „како збир на сегашната (неотпишана) вредност и на додатното вложување, со тоа што отпишувањето се врши во проценетиот преостанат век на користење кој не може да биде подолг од векот на новото материјално вложување” се заменуваат со зборовите: „со процена според пазарната вредност на таквото вложување, со тоа што сегашната вредност ја сочинуваат неотпишаната вредност и новото вложување”.

Член 12

Во член 40 став 4 се менува и гласи: „Основица за отпишување на нематеријалните и материјалните вложувања примени без надомест претставува пренесената набавна вредност на тие вложувања.”

Член 13

Во член 43 став 1 точка 4 зборовите во заградата: „за деловни цели” се заменуваат со зборовите: „за вршење на дејности врз основа на кои се стекнуваат приходи”.

Во став 2 зборовите: „градежните објекти” се заменуваат со зборовите: „средствата за работа”, зборот: „општествените” се заменува со зборот: „вонstopанските”, а по зборот: „придонесе” се додаваат зборовите: „односно од буџетот”.

Во став 3 по зборот: „придонеси” се додаваат зборовите: „односно од чијшто буџет правното лице се финансира”.

Во став 4 по зборовите: „односно опрема” се додаваат записка и зборовите: „во согласност со одредбите на член 39 од овој закон”.

Став 5 се брише.

Член 14

Во член 50 став 1 зборовите во заградата: „вредност, дадените долгорочни кредити и задолжителни вложувања” се заменуваат со зборовите: „вредност и дадените долгорочни кредити”.

Во став 2 зборовите: „пократок од една година” се заменуваат со зборовите: „од една година и пократок”.

По став 13 се додаваат три нови става од 14 до 16, кои гласат:

„Побарувањата по задолжителните вложувања што се пропишани со закон правното лице ги води во вонделовните средства. Истовремено, правното лице од трајни-

от капитал го пренесува истиот износ во обврските спрема изворите на вонделовните средства.

Наплатените побарувања по задолжителните вложувања, заедно со припаѓачкиот принос, се пренесуваат од изворите на вонделовните средства во трајниот капитал.

Одредбите на ст. 14 и 15 од овој член не се однесуваат на банките и на другите финансиски организации.”

Член 15

Во член 52 став 2 записката и зборовите: „без оглед на ставањето во употреба” се бришат.

Член 16

Во член 56 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Разликата помеѓу вредноста утврдена според одредбата на став 2 од овој член и вредностите на благородните метали искажани во книговодството се става во корист на позитивните, односно врз товар на негативните ефекти на ревалоризацијата.”

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 17

Во член 59 став 3 се менува и гласи:

„Правното лице кое користи вонделовни средства во дејност од која се стекнуваат приходи води посебно книговодство за таа дејност според одредбите на овој закон.”

Член 18

По член 59 во меѓунасловот зборот: „Сопствен” се заменува со зборот: „Траен”.

Член 19

Во член 60 став 1 зборот: „сопствен” се заменува со зборот: „траен”.

Во став 2 зборовите: „Сопствениот капитал” се заменуваат со зборовите: „Трајниот капитал (трајни извори на средства)”, зборовите: „трајниот капитал” се заменуваат со зборовите: „номинираниот капитал”, зборовите: „неноминираниот капитал” се заменуваат со зборовите: „неноминираниот капитал – резерви”, а зборовите: „резервен фонд” се заменуваат со зборовите: „законски, статутарни и слободни резерви”.

Во став 3 зборот: „сопствениот” се заменува со зборот: „трајниот”.

Во став 4 зборот: „Сопствениот” се заменува со зборот: „Трајниот”.

Член 20

Во член 62 став 3 по зборот: „користењето” се додаваат записка и зборовите: „како и другите вложувања од член 43 став 1 точ. 4 и 5 кај кои се очекува престанок на користењето”.

Член 21

Во член 65 став 2 по зборот: „застареност” се додаваат зборовите: „во корист на вонредните приходи”.

Член 22

Во член 70 став 4 по зборовите: „Основното стадо” се додаваат записка и зборовите: „за реклама, пропаганда, репрезентација и за сопствениот транспорт”, а зборовите: „приходите од укинувањето на резервирањата за трошоците на производите, стоките, услугите и вложувањата” се заменуваат со зборовите: „приходите од укинувањето на долгорочните резервирања”.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Приходи од укинувањето на долгорочните резервирања претставуваат приходите што настануваат по основ на укинувањето на долгорочните резервирања од чл. 61 до 63 на овој закон.”

Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: „приходите од укинувањето на резервирањата за вонредни расходи” се бришат.

Член 23

Во член 71 став 3 по зборовите: „и вкalkулираните” се додава зборот: „долгорочни”.

Став 5 се менува и гласи:

„Под нематеријални трошоци се сметаат: надомести- те на трошоците на работниците и населението (авторски хонорари, трошоци за привремени и повремени работи, закупнини за средства на трудот на граѓани, дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на работа и од работа, надомести за сместување и исхрана на терен, трошоци за исхрана на работниците во текот на работата и други надомести на работниците и населението), непроизводствените услуги, репрезентацијата, премиите за осигурување, трошоците за општонародна одбрана и општествена заштита и за заштита на човековата средина, даноците што не зависат од деловниот резултат, придонесите што не зависат од деловниот резултат, банкарските услуги и членарините на здруженија, надоместите на работниците за новаторства и рационализации, другите нематеријални трошоци и вкalkулираните долгорочни резервирања на нематеријалните трошоци.“

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Под вкalkулирани бруто лични доходи се подразбира пресметаниот износ на личните доходи што на работниците им припаѓа за лична потрошувачка, како и за непосредна заедничка потрошувачка и за даноци и придонеси од личните доходи во согласност со законот, со општествениот договор, односно со колективниот договор.“

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8.

По досегашниот став 8, кој станува став 9, се додава нов став 10 кој гласи:

„Расходи на долгорочните резервирања претставуваат долгорочните резервирања од чл. 61 до 63 на овој закон.“

Досегашниот став 9 станува став 11.

Член 24

Во член 75 став 1 зборовите: „по основ на тековната работа, утврдени според прописите на републиката, односно на автономната покраина“ се заменуваат со зборовите: „кои не зависат од остварената добивка“.

Во став 3 по зборот: „и“ се додава зборот: „инвестициона“.

Во став 5 зборовите: „односно најмалку во височината утврдена во согласност со колективниот договор“ се бришат.

По став 6 се додава став 7, кој гласи:

„Распоредувањето на добивката во периодичната пресметка се искажува согласно со одредбите на ст. 3 до 5 од овој член, со тоа што до поднесувањето на годишната пресметка може да се користи само делот од добивката распореден за лични доходи на работниците, додека преостанатиот дел од добивката се користи за деловни цели.“

Член 25

Член 76 се менува и гласи:

„Член 76

Правното лице утврдува и искажува загуба ако од приходите не ги надомести вкупните расходи, учеството на другите во заедничкиот доход и пресметаните даноци и придонеси од резултатот.“

Член 26

Чл. 77 до 83 се менуваат и гласат:

„Член 77

Правното лице на денот на составувањето на периодичната односно на годишната пресметка, врши ревалоризација на постојаните деловни средства, и тоа на:

- 1) нематеријалните вложувања;
- 2) природните богатства;
- 3) средствата за работа.

Резултатот од ревалоризацијата на средствата од став 1 на овој член се смета како ревалоризационен приход.

Правното лице на денот на составувањето на периодичната односно на годишната пресметка врши ревалоризација на трајните извори на деловните средства, вклучувајќи ја и нивната исправка на вредноста.

Правното лице кое во изворите на средствата има извори што потекнуваат од задолжителни заеми и задолжителни здружувања, врши ревалоризација на овие извори за разликата помеѓу стапката на растежот на цените на мало и пропишаната каматна стапка во корист на дру- гиот општествен капитал.

Резултатот од ревалоризацијата на изворите на средствата од ст. 3 и 4 на овој член се смета како ревалоризационен расход.

Вишокот на ревалоризационите приходи над ревалоризационите расходи се насочува во приходите од финансирањето, а вишокот на ревалоризационите расходи над ревалоризационите приходи ги товари расходите на финансирањето.

Член 78

Ревалоризацијата од член 77 на овој закон се врши така што вредностите искажани во книгите се зголемуваат во сразмера со зголемувањето на цените на мало од почетокот на годината, односно од денот на прибавувањето на средствата во текот на годината до денот на ревалоризацијата.

Член 79

По исклучок од одредбата на член 78 од овој закон, ревалоризација на природните богатства претставува износот на разликата помеѓу проценетите вредности на тие природни богатства на крајот од пресметковниот период според одредбите на член 48 од овој закон и нивната книговодствена вредност.

По исклучок од одредбата на член 78 од овој закон, ревалоризација на основното стадо претставува разликата помеѓу вредноста на основното стадо на крајот од пресметковниот период по пазарните цени и вредноста искажана во книговодството по утврдувањето на вкупниот приход по основ на прирастот на основното стадо.

Член 80

Правното лице кое во трајниот капитал има обврски искажани во девизи и во случај на побрз растеж на курсот на девизите од растежот на цените на мало, врши ревалоризација на трајниот капитал со коефициентот што ќе го утврди врз основа на растежот на курсот на девизите. Ако обврските се искажани во различни девизи, за пресметување на курсот се зема оној вид на девизи кој имал најбрз растеж на курсот.

Правното лице од став 1 на овој член, во случај на побавен растеж на курсевите на девизите, за разликата од растежот на цените на мало ги зголемува обврските спрема трајниот капитал врз товар на ревалоризационите расходи.

Член 81

Каматата по основ на побарувањата и обврските помеѓу правните лица се пресметува врз основа на договор и директно се насочува врз товар на расходите на финансирањето, односно во корист на приходите од финансирањето во билансот на успехот.

Пресметката на каматата на побарувањата и на обврските во пократки периоди од периодот за кој е утврдена стапката на каматата се врши со конформната метода.

Член 82

Правното лице може да одлучи да врши ревалоризација на обртните средства во материјална форма (залихи), со тоа што задолжително го применува пропишаниот начин на ревалоризација, а резултатот од ревалоризацијата се смета ревалоризационен приход.

По исклучок од одредбата на член 77 став 6 од овој закон, правното лице кое според одредбите на член 43 ст. 2 и 3 од овој закон го надоместува делот од амортизацијата врз товар на трајните извори на деловните средства може и сразмерниот дел од вишокот на ревалоризационите расходи над ревалоризационите приходи да го надомести врз товар на трајните извори на деловните средства.

Правното лице може да одлучи зголемените нето износи на ревалоризацијата на обврските спрема трајните и долгорочните извори на средствата, искажани во девизи (по намалување за зголемувањето на ревалоризацијата на трајните и долгорочните побарувања и на вложувањата искажани во девизи) произлезени од побрзиот растеж на курсевите на девизите од стапката на растежот на цените на мало, да ги разграничи на нематеријалните вложувања.

Одредбите од став 3 на овој член не се однесуваат на народните банки, на банките и на другите финансиски организации.

Правното лице може на активните временски разграничувања да го разграничи делот од примените девизни аванси до нивната реализација, а најмногу до износот произлезен до побрзиот растеж на курсевите на девизите во кои е изразен авансот од стапката на растежот на цените на мало.

Член 83

Правното лице врши ревалоризација на становите, на станбените згради, на објектите и на предметите за заедничка потрошувачка според одредбите на чл.77 до 82 од овој закон.

Правното лице може да одлучи да врши ревалоризација и на другите вонделовни средства и на изворите на вонделовните средства на начинот што е пропишан за ревалоризацијата од чл. 77 до 82 на овој закон.”.

Член 27

Во член 84 став 1 точка 4 зборовите: „просечниот месечен” се бришат.

Во точка 7 точката се заменува со точка и записка и се додаваат точ. 8 и 9, кои гласат:

„8) коефициентот на растежот на цените на мало од секој месец во годината до крајот на годината – до 10-ти јануари за претходната година;

9) коефициентот на растежот на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од почетокот на годината до крајот на месецот во однос на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година – до 10-ти во месецот за претходниот месец.”.

Став 2 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија ги објавува дневните средни курсеве на странските валути, вклучувајќи го и курсот на клириншкиот долар.”.

Член 28

Во член 85 став 1 точка 2 по бројот: „84” се додаваат зборовите: „став 1”.

Член 29

Во член 91 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, периодичната пресметка и годишната пресметка што правното лице ги составува врз основа на книговодството што го води според одредбите на член 2 став 2 од овој закон ги доставува во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот од став 1 односно од став 2 на овој член.”.

Член 30

Во член 92 став 1 по точка 12 се додава точка 12а, која гласи:

„12а) ако не врши попис и усогласување на состојбата при примопредавањето на должноста, промената на цените на производите и стоките, статусните промени, отворањето на постапка на редовна ликвидација и стечај и во другите случаи определени со закон (член 36);”.

Член 31

Во член 94 став 1 зборовите: „став 1 на овој член” се заменуваат со зборовите: „овој став”.

Во точка 6 бројот: „49” се заменува со бројот: „54”.

Точка 10 се брише.

Став 4 се брише.

Член 32

Во член 96 по став 6 се додаваат два нови ст. 7 и 8, кои гласат:

„Правното лице кое до 30 април 1989 година го редало формуларот на билансот на латентните загуби и резервите, може до денот на поднесувањето на полугодишната пресметка за 1989 година да и поднесе на Службата на општественото книговодство нов биланс на латентните загуби и резервите во согласност со извршената измена на член 94, а во билансот на состојбата со состојба на 30 јуни 1989 година во колоната 4 ги искажува така коригираните податоци.

Правните лица, здружувачи на средствата во фондовите на банката, на кои банката со 30 април 1989 година им го пренела салдото помеѓу латентните загуби и латентните резерви утврдено според формуларот на билансот на латентните загуби и резервите, го евидентираат пренесениот износ во 1989 година во корист или врз товар на сопствениот капитал”.

Член 33

По член 96 се додава нов член 96а, кој гласи:

„Член 96а

Правното лице на 30 јуни 1989 година ја покрива загубата од член 94 на овој закон врз товар на трајниот капитал до износот на тој капитал, а остатокот го искажува како непокриена загуба.

Непокриената загуба од став 1 на овој член правното лице е должно да ја покрие до 30 септември 1989 година, за што ја известува надлежната служба на општественото книговодство.

Ако правното лице во рокот од став 2 на овој член не ја известува надлежната служба на општественото книговодство дека ја покрило загубата, таа служба без одлагање поднесува до надлежниот суд пријава за поведување на стечајна постапка.”.

Член 34

Во член 98 став 1 по зборот: „плани” се додаваат зборовите: „и билансни шеми”, а по зборовите: „1988 година” се додаваат записка и зборовите: „а пресметките ќе и ги предаваат на службата на општественото книговодство во обемот кој важел во таа година”.

Став 8 се заменува со четири нови ст. од 8 до 11, кои гласат:

„Работните заедници кои немаат статус на правно лице по поднесувањето на годишната пресметка за 1989 година престануваат да водат книговодство на работната заедница, а нивното работење се искажува во книговодството на правното лице за кое овие заедници вршат работи.

Сложените организации на здружен труд и работните организации што во својот состав имаат основни организации на здружен труд, до организирањето во смисла на одредбите на Законот за претпријатијата, составуваат консолидиран биланс на состојбата и консолидиран биланс на успехот за деловната година според одредбите на овој закон.

По исклучок од одредбата на член 16 став 1 од овој закон, правното лице ги утврдува и резултатите од работењето (приходите и расходите) од 1 јануари до 30 септември 1989 и од 1 јануари до 31 март и до 30 септември 1990 година и ги искажува во Билансот на успехот и во Распоредот на резултатите според одредбите на овој закон со кои се уредува поднесувањето на полугодишните и периодичните пресметки.

Прво распоредување на правните лица во согласност со одредбите на член 3 од овој закон надлежната служба на општественото книговодство ќе изврши до 20 јули 1989 година врз основа на податоците од завршните сметки на тие лица за 1987 и 1988 година.”.

Член 35

Ревалоризацијата на побарувањата и обврските договорени до денот на влегувањето на овој закон во сила се пресметува и износот по основа на ревалоризацијата се плаќа според одредбите на договорите односно според одредбите на прописите што биле во сила до денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 36

Во одредбите на Законот за сметководството зборот: „организација“ се заменува со зборовите: „правно лице“:

Член 37

Во формуларот Биланс на состојбата, кој е составен дел на Законот за сметководството, содржината на колона 2 под одделните броеви на ознаката АОП од колоната 3 се менува и гласи:

015 – „2. Вложени средства во банка“;
016 – „3. Други вложени средства“;
037 – „в) Побарувања од заедничкото работење (038 + 039 + 040)“;
044 – „3. Вложени средства“;
101 – „А. ТРАЕН КАПИТАЛ (ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА) (102 + 114)“;
102 – „I. НОМИНИРАН КАПИТАЛ (103 + 107 + 110 + 113)“;
103 – „а) Општествен капитал (деловен фонд) (104 + 105 + 106)“;
113 – „г) Капитал на индивидуалниот сопственик“;
114 – „II. НЕНОМИНИРАН КАПИТАЛ (РЕЗЕРВИ) (115 + 116 + 117)“;
115 – „а) Законски, статутарни и слободни резерви“;
36) – г) Краткорочни обврски од заедничкото работење (137 + 138 + 139)“;
160 – „II. ИЗВОРИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ (161 + 162 + 163)“.

Во заглавието на формуларот Биланс на состојбата по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „во 000 динари“.

Член 38

Во Формуларот Биланс на успехот, којшто е составен дел на Законот за сметководството, во содржината на колона 2 под ознаката АОП 303 во пресметувањето бројот: „– 243“ се брише.

Во заглавието на формуларот Биланс на успехот по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „во 000 динари“.

Член 39

Во формуларот Распоред на резултатите, којшто е составен дел на Законот за сметководството, во колоната 2 под ознаката АОП 354 зборовите: „независни од акумулацијата“ и под ознаката АОП 365 зборовите: „независни од акумулацијата“ се заменуваат со зборовите: „кои не влегуваат во даночната основица“.

Во заглавието на формуларот Распоред на резултатите, по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „во 000 динари“.

Член 40

Одредбите на овој закон се применуваат и на полугодишната пресметка во 1989 година.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

542.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за финансиското работење, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година.

П бр. 983
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ****Член 1**

Во Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 26/89) во член 3 се бришат зборовите: „на организациите на здружен труд“.

Член 2

Во член 5 став 1 точка 1 зборовите: „со вложување на основачите“ се заменуваат со зборовите: „со вложување средства на основачите во вид на почетен деловен фонд“.

Во точка 2 по зборовите: „со емитирање“ се додаваат зборовите: „и со продажба“.

Член 3

Во член 6 став 3 по зборовите: „со законот“ се додаваат зборовите: „и се искажува како акционерски капитал, траен влог или капитал на индивидуален сопственик“.

Статот 4 се брише.

Досегашниот став 5, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Резервите се формираат од остварената добивка и на друг начин, во согласност со општиот акт и со сојузен закон.“.

Ст. 6 и 7 се бришат.

Член 4

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Член 7а

Правното лице може да им одобрува кредити на банките и на другите правни лица и да купува хартии од вредност.“.

Член 5

Член 8 се менува и гласи:

„Начинот и условите за стекнување и прибавување средства и за одобрување кредити правното лице ги утврдува со општ акт и со договор.“.

Член 6

Во член 12 став 2 по зборовите: „со пребивање“ запирката се брише, а зборовите: „под условите и на начинот со кои“ се заменуваат со зборовите: „и на друг начин, во согласност со сојузниот закон со кој“.

Член 7

По член 13 се додава нов член 13а, кој гласи:

„Член 13а

Правното лице е неликвидно ако на сметките кај надлежната организација за платен промет нема доволно средства за исплата на сите налози односно основи за наплата на денот на втасувањето.“.

Член 8

Во член 14 став 1 зборовите: „организацијата нема на сметките доволно средства за исплата на сите налози од-

носно основ за наплата" се заменуваат со зборовите: „правното лице е неликвидно“.

Член 9

Член 18 се брише.

Член 10

Во член 21 по зборот: „постапка“ се додаваат зборовите: „на присилно порамнување односно“.

Член 11

Во член 23 став 1 по зборот: „година“ се додаваат зборовите: „со средствата без обврска за враќање“.

Во став 2 зборот: „добивката“ се заменува со зборовите: „доходот пред оданочувањето“, а зборовите: „врз товар на сопствениот капитал, како и со отпис во стечајната постапка врз товар на деловниот фонд“ се заменуваат со зборовите: „како и врз товар на трајните извори на средства преку исправка на вредноста“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Како доказ за покривање на загубата служи документот за извршената уплата, за распоредувањето на средствата на резервите, за извршената наменска распределба на доходот пред оданочувањето и за отписот на побарувањата односно за отписот на загубата врз товар на трајните извори на средства.“

Член 12

Член 25 се брише.

Член 13

Во член 26 став 1 бројот: „4,500.000“ се заменува со бројот: „9,000.000“.

Во став 2 бројот: „250.000“ се заменува со бројот: „500.000“.

Член 14

Во член 28 став 1 бројот: „100.000“ се заменува со бројот: „200.000“.

Член 15

Во член 30 зборовите: „чл. 24 и 25“ се заменуваат со зборовите: „член 24“.

Член 16

Во чл. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30 и 31 зборот: „организација“ се заменува со зборовите: „правно лице“.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на зборовите: „организација за платен промет“.

Член 17

Во член 33 став 1 зборовите: „31 декември“ се заменуваат со зборовите: „30 септември“.

Во став 2 по зборот: „се“, се додаваат зборовите: „промет и“.

Член 18

Во член 34 зборовите: „1 јануари 1990“ се заменуваат со зборовите: „1 октомври 1989“.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

543.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето од Комисијата за избор и именување, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За член на Сојузниот извршен совет се избира д-р Веселин Вукотиќ, професор на Економскиот факултет во Титоград.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 682
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с.р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
д-р Миран Мејак, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с.р.

544.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 4 од Законот за Наградата „Едвард Кардељ“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ се именува д-р Светомир Шкариќ, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и професор на Правниот факултет во Скопје и член на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“.

II

Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ го сочинуваат следниве членови што ги избраа собранијата на републиките, собранијата односно на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1) д-р Нијаз Дураковиќ, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина;

2) д-р Драган Кеџман, член на Советот на Републиката;

3) д-р Разија Лагумџија, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Босна и Херцеговина;

од Социјалистичка Република Црна Гора:

1) м-р Павле Булатовиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Црна Гора;

2) д-р Бранислав Ковачевиќ, претседател на Републичката конференција на ССРН на Црна Гора;

3) д-р Божидар Тадиќ, потпретседател на Собранието на СР Црна Гора;

од Социјалистичка Република Хрватска:

1) д-р Душан Биланиќ, професор на Факултетот за политички науки во Загреб;

2) Воислав Вучковиќ, застапник во Соборот на здружениот труд на Соборот на СР Хрватска;

3) Младен Жувела, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Хрватска;

од Социјалистичка Република Македонија:

1) д-р Милан Гурчинов, академик, член на Сојузната конференција на ССРН на Југославија;

2) д-р Филип Лазарески, судија на Уставниот суд на Југославија;

3) д-р Светомир Шкарик, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија и професор на Правниот факултет во Скопје;

од Социјалистичка Република Словенија:

1) д-р Дали Гонлагик, редовен професор на Техничкиот факултет на Универзитетот во Марибор;

2) Зоран Полич, член на Претседателството на Републиката конференција на ССРН на Словенија;

3) м-р Стане Влај, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Љубљана;

од Социјалистичка Република Србија:

1) Ратко Бутулија, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Србија;

2) д-р Милан Матик, професор на Факултетот за политички науки во Белград;

3) д-р Милан Ранковиќ, претседател на Републичкиот комитет за култура;

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

1) Петар Костиќ, член на Претседателството на САП Косово;

2) Хасан Мекуљи, директор на Народната и универзитетска библиотека на Косово;

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

1) д-р Младен Стојанов редовен професор на Земјоделскиот факултет на Универзитетот во Нови Сад;

2) Александар Гивуљскиј, директор на Марксистичкиот центар на Градскиот комитет на Сојузот на комунистите на Војводина во Нови Сад.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 760

14 јуни 1989 година

Белград

Претседател

на Собранието на СФРЈ,

д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на

републиките и покраините,

д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

д-р Богдана Глумац-Леваков, с. р.

545.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се именува Слободан-Пуро Гурик, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Црна Гора и член на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“.

II

Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ го сочинуваат следниве членови што ги избраа собранијата на републиките, односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1) Сеид Хасанефендиќ, декан на Академијата на ликовните уметности во Сараево;

2) Ратко Лалиќ, претседател на Здружението на ликовните уметници на Босна и Херцеговина;

од Социјалистичка Република Црна Гора:

1) Слободан-Пуро Гурик, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Црна Гора;

2) Мило Павловиќ, сликар;

од Социјалистичка Република Хрватска:

1) Дамир Грубик, ликовен критичар и кустос во Штросмаеровата галерија;

2) проф. Гуро Сеџер, редовен професор на Академијата на ликовните уметности во Загреб;

од Социјалистичка Република Македонија:

1) Бранко Коневски, академик-вајар од Скопје;

2) Ана Темкова, академски сликар, професор на факултетот за ликовна уметност во Скопје;

од Социјалистичка Република Словенија:

1) Бране Кович, дипломиран историчар на уметноста од Љубљана;

2) Борис Заплатил, академски сликар од Љубљана;

од Социјалистичка Република Србија:

1) Нандор Глид, ректор на Универзитетот на уметностите во Белград;

2) Дивна Јеленковиќ, секретар на Сликарска секција на УЛУС и член на Претседателството на УЛУС;

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

1) Муслим Муслиќи, редовен професор на Факултетот на уметностите во Приштина и потпретседател на Академијата на науките и уметностите;

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина:

1) Павле Стојановиќ, помошник на претседателот на Покраинскиот комитет за образование и култура.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 759

14 јуни 1989 година

Белград

Претседател

на Собранието на СФРЈ,

д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на

републиките и покраините,

д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

д-р Богдана Глумац-Леваков, с. р.

546.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 јуни 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува д-р Милан Осредкар, редовен професор на Електротехничкиот факултет на Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана и член на Одборот за Наградата на

Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 769
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините, д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

547.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

Се потврдува Одлуката за Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1989 година, што го донесе Советот на гувернерите со своја одлука О бр. 56 од 12 јуни 1989 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 692
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

548.

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 јуни 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Се прифаќа Општествениот договор за финансирањето на железничката инфраструктура.

2. Се овластува д-р Миран Мејак, претседател на Соборот на републиките и покраините, да го потпише овој општествен договор од името на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 526
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

549.

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Се прифаќа Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата.

2. Се овластува претседателот на Административната комисија од името на Собранието на СФРЈ да го потпише овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 764
14 јуни 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

550.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитните цени за пченица од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „940,00” се заменува со бројот: „3.000”, бројот: „827,00” се заменува со бројот: „2.640”, а бројот: „752,00” се заменува со бројот: „2.400”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 314
15 јуни 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

551.

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЧОВЕЧКА КРВ, НЕЈЗИНИ СОСТОЈКИ И ДЕРИВАТИ

Член 1

Под пуштање во промет на човечка крв, нејзини состојки и деривати се подразбира, во смисла на овој правил-

ник, собирање на човечка крв и на одделни нејзини состојки, производство на крвни состојки и деривати и одржување на квалитетот на единиците на крв, крвните состојки и деривати, наменети за терапевска примена, и нивна дистрибуција.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, организациите на здружен труд во областа на здравството (во натамошниот текст: здравствените организации) мораат да се придржуваат кон современите достигнувања во трансфузиологијата и кон правилата на добрата производителска практика и да ги исполнуваат условите во поглед на кадрите, опремата и просторот пропишани со овој правилник.

Член 2

Собирањето на крв опфаќа избор на даватели и количество на крв што се зема, форми на земање крв, лабораториско испитување и обработка на земените единици на крв, начини на конзервирање и складирање (чување) на крвта, како и контрола на крвта.

Член 3

Даватели на крв можат да бидат сите здрави лица од 18 до 65 години старост за кои со ориентациони лекарски и лабораториски прегледи е утврдено дека можат да дадат крв без опасност за нивното здравје и дека трансфузијата на нивната крв нема да го загрози здравјето на примателот.

Член 4

Постапката за давање или за примање на крв мора да биде таква што да обезбедува целосна асептичност односно спречување на бактериска контаминација на оние единици на крв и крвни состојки што се наменети за терапевска примена.

Секоја венепункција мора да се врши со нов стерилен прибор и со контејнер за крв, а кожата на давателот на местото на венепункцијата мора да биде подготвена на пропишан начин.

Член 5

Трајно се исклучуваат како даватели на крв лицата: со хронични системски и малигни заболувања; со утврдени анамнестички и други податоци за преболен хепатитис од типот В; со позитивни резултати од тестот на HBsAg; со позитивни резултати од потврдувачки клинички и лабораториски тестови за докажување на инфекција со HIV и со други хумани ретровируси; со позитивна анамнеза за поранешно или сегашно уживање на интравенско дрогирање; со хомосексуални контакти, како и сите други лица за кои ќе се докаже дека нивната крв содржи или може да содржи предизвикувачки на трансфузиски трансмисивни инфекции.

Член 6

Привремено се исклучуваат како даватели на крв:

- 1) лица што боледувале од маларија – на три години од денот кога престанале сите знаци и симптоми на болеста;
- 2) лица што боледувале од инфективна жолтица и лица што се занимаваат со проституција и нивните партнери – на две години;
- 3) лица што примиле специфичен хиперимун антихепатитис В имуноглобулин или антирабиес вакцина или специфичен хиперимун антирабиесен имуноглобулин – на една година;
- 4) лица што примиле крв, крвни состојки и деривати, што имале хируршки интервенции и опезжни повреди, што биле во близок контакт со лица заболени од хепатитис; што престојувале во подрачја со ендемска маларија но не боледувале или земале профилактички средства против маларија но немале какви и да било знаци и симптоми на болеста и жени по раѓање (најмалку шест месеци) – на шест месеци;
- 5) лица склони кон ненормални крварења и конвулзии – се додека не се изврши евалуација на нивната здравствена состојба со додатни специјалистички испитувања;
- 6) лица што моментно имаат полесни акутни, вирусни и други заболувања (кивавица, настинка и др.), што се под каква и да е медикаментозна (посебно антибиотска) терапија, освен со витамини, со контрацептивни средства или со хормони во менопауза, на кои во последните 72 са-

ати им е ваден заб и жени што имале прекин на бременоста во период пократок од шест недели.

Покрај лицата од став 1 одредба под 6 на овој член, на пократко време се исклучуваат од давање крв лица вакцинирани со вакцина приготвена од убиеци или атенуирани имуногени – на 14 дена од денот на последната имунизација (ако се без какви и да било симптоми), со вакцина против рубеола – на четири недели од последната вакцина и со вакцина против хепатитис од типот В ако тие лица не биле изложени на вирусот на хепатитис од типот В – на шест месеци.

Вакцинирани лица можат да даваат крв ако нивната крв ќе биде употребена за производство на препарати на специфични хиперимун имуноглобулини.

Член 7

Под земање на крв, во смисла на овој правилник, се подразбира земање на цела крв, на плазма или на келиски елементи.

Член 8

Количеството на цела крв што се зема во едно давање изнесува најмногу 450 ml, не сметајќи го растворот на антикоагуланс-конзерванс и извадоците на крв за соодветни анализи. Покрај условите од член 3 на овој правилник, при земањето на крв систолниот притисок на давателот на крв треба да биде помеѓу 11,95 kPa и 23,95 kPa, а дијастолниот – помеѓу 6,65 kPa и 13,3 kPa.

Мажите можат да дадат крв секои три месеци, а жените – секои четири месеци ако содржината на хемоглобин во крвта на мажите не е помала од 135 g/l, а содржината на хематокрит не е помала од 0,41 l/l, односно ако содржината на хемоглобин во крвта на жените не е помала од 125 g/l, а содржината на хематокрит не е помала од 0,38 l/l.

Член 9

Количеството на плазма што се зема во едно давање може да изнесува до 600 ml, и тоа во интервали што не се пократки од осум недели.

Давателите на плазма мораат да ги исполнуваат сите медицински барања пропишани за давателите на крв и условите од член 8 на овој правилник.

Ако плазма се зема според посебна програма односно до 45 пати годишно, интервалот помеѓу две давања не смее да биде пократок од седум дена, со тоа што содржината на серумските вкупни протеини на давателот не смее да биде пониска од 60 g/l, а активноста на ензимот ALT не смее да биде над границата на нормалата.

При давањето на плазма според посебна програма, на секои два месеца се врши консултативен лекарски преглед на давателите, кој опфаќа и квантитативно определување на сите серумски протеини, испитување на комплетната крвна слика и преглед на урината.

Ако се утврди необјаслива, значителна загуба на телесната маса на давателите на плазма, или содржина на вкупните протеини пониска од 60 g/l, или дека земањето на плазма неповолно влијае врз нивното здравје, тие се исклучуваат од натамошно давање на плазма и се упатуваат на целосно клиничко испитување.

Член 10

Земањето на келиски елементи се врши во определени периоди. Покрај сите медицински барања за давателите на крв и условите од член 8 на овој правилник, што мораат да ги исполнуваат и давателите на келиски елементи, пред земањето на тромбоцити и леукоцити се врши клинички преглед на давателите со задолжително испитување на нивната крв на вкупни серумски протеини (содржината на протеини мора да биде повисока од 60 g/l), состојбата на коагулациониот систем (во границите на нормалата), бројот на тромбоцити (кој не смее да биде помал од 150×10^9 l) и бројот на леукоцити (во границите на нормалата).

Од лица за кои ќе се утврди дека во последните седум дена се лекувани со антиагрегациски средства не треба да се земат тромбоцити за терапевска примена.

Член 11

Конзервирана крв е мешаница на крв од давателот и раствор на антикоагуланс-конзерванс од определен однос

со посебни адитиви или без нив која се чува на температура до $4 \pm 2^\circ \text{C}$.

Рокот за терапевска употреба на крвта од став 1 на овој член зависи од прескрипцијата на растворот на антикоагуланс – конзерванс и од условите под кои се чува крвта.

Член 12

Испитувањето и контролата на крвта на давателите односно на собраните единици на крв, покрај определувањето на крвните групи од системот ABO и Rhesus и тестот на ирегуларни антитела, опфаќа и тестови за детекција на маркери на трансфузиски-трансмисивни инфекции (сифилис, хепатитис, СИДА и др.), како и други потребни анализи.

Член 13

Крвна состојка е дел од крвта што е издвоен од неа по некоја физичка постапка.

Модификувана крв се добива кога од конзервирана крв ќе се издвои една нејзина состојка (освен плазма или еритроцити).

Деплазматизирана крв е крв приготвена со отстранување на плазмата до хематокрит од 0,60 L/L.

Концентрирани еритроцити се приготвуваат со отстранување на плазмата до хематокрит кој не е понизок од 0,85 L/L.

Ресуспендирани еритроцити се приготвуваат со додавање на одделни оптимални раствори кон концентрирани еритроцити до хематокрит од 0,60 L/L.

Деплазматизирана крв сиромашна со леукоцити е крв со намален број леукоцити (не смее да содржи повеќе од 20% леукоцити во оригинална единица на конзервирана крв од која е приготвена).

Измисени еритроцити се добиваат со отстранување на плазмата и на повеќето леукоцити и тромбоцити и со плакнење на еритроцитите со стерилан апиноген изотоничен раствор на NaCl.

Замрзнати еритроцити се мешаница на деплазматизирана крв и криопротектор замрзната по посебна постапка и складирана на температури од -80 до -198°C .

Мешаница на еритроцити од групата 0 и на плазма од групата AB содржи еритроцити од групата 0 стари до 24 саати и свежа плазма од групата AB.

Плазма богата со тромбоцити се приготвува од единици на конзервирана крв стари до шест саати, а една нејзина единица содржи барем 80% тромбоцити од бројот на тромбоцитите во оригиналните единици на конзервирана крв.

Концентрирани тромбоцити се приготвуваат со издвојување на тромбоцити од плазма богата со тромбоцити стара до шест саати или со тромбоцитафереза, а една нивна единица содржи околу 70% од тромбоцитите присутни во оригиналните единици на конзервирана крв.

Концентрирани леукоцити се приготвуваат од конзервирана крв стара до шест саати или со леукафереза со помош на сепаратор на крвни клетки, и тоа непосредно пред примената.

Замрзната свежа плазма е приготвена со издвојување на плазма од конзервирана крв стара до шест саати и со нејзино замрзнување на температура пониска од -30°C .

Замрзната плазма е приготвена со издвојување на плазма од конзервирана крв стара од шест саати до шест дена и со нејзино замрзнување на температура пониска од -20°C .

Плазма за производство на протеински препарати е добиена со издвојување од конзервирана крв до пет дена од истекот на рокот за терапевска употреба и замрзната на -20°C .

Криопреципитат (препарат на VIII фактор на коагулација) е добиен по постапка која се состои од замрзнување на свежа плазма на температура пониска од -40°C , а потоа со нејзино одмрзнување на температура од 4°C , заради таложење на VIII фактор и на другите криопреципитирачки протеини. Може да биде складиран во замрзната или лиофилизирана состојба.

Плазма без криопреципитат е дел од плазма кој се добива со издвојување на криопреципитат и со замрзнување на температура од -20°C .

Член 14

Деривати на крв се протеински препарати приготвени од плазма, со примена на некоја хемиска или физичко-хемиска постапка.

Фибриноген за интравенозна употреба е препарат на лиофилизирана I фракција според Cohn во кој фибриногенот мора да биде застапен барем со 60% од вкупните протеини. Една единица се приготвува од 450–500 ml свежа плазма и содржи околу 1 g коагулабилен фибриноген. Се чува заштитен од светлина на температура до 25°C , со рок на употреба до две години.

Концентриран VIII фактор на коагулација е лиофилизиран препарат произведен од мешана свежа плазма од голем број даватели. Складирањето на температура од 2°C до 6°C му обезбедува рок на употреба до две години, додека на температура од 18°C до 25°C – најдолго до шест месеци.

Концентрат на фактор IX е лиофилизиран препарат богат со II, VII, IX и X фактор на коагулација, кој е произведен од плазма на голем број даватели. Се чува на температура од 2°C до 6°C со рок на употреба до две години.

Гамаглобулин е препарат на концентрирани имуноглобулини, приготвен од плазма на голем број даватели. За интравенска употреба се произведува 16%-тен раствор кој содржи барем 95% имуноглобулин G. Се чува на температура од 2°C до 6°C , во течна или лиофилизирана состојба, со рок на употреба до три години. Препаратите на гамаглобулин што се за интравенозна употреба се произведуваат по посебни постапки и се чуваат на температура од 2°C до 6°C , со рок на употреба до три години.

Специфични хиперимунни имуноглобулини се препарати кои содржат определено антитело во висока концентрација:

- анти-Rh₀ (D) InG е препарат со потребна содржина на анти-D антитела од типот IgG;
- антитетанусен имуноглобулин содржи антитетанусни антитела во висока концентрација (најмалку 50 и.е. од типот IgG во еден милилитар);
- antiviral zoster имуноглобулин содржи висока концентрација на антитела против предизвикувачот на варицела и на херпес-зостер;
- антирабиесен имуноглобулин содржи висока концентрација на антитела кои специфично ги неутрализираат предизвикувачите на рабиес.

Препарати на албумин се водени раствори на хуман албумин со застапеност на албумин не помала од 96% од содржаните протеини. Се произведуваат во разни концентрации и се чуваат на температура од 4°C до 30°C . При складирање на $20 \pm 2^\circ \text{C}$ рокот на употреба изнесува три години.

Член 15

Контрола на квалитетот на крвта, крвните состојки и дериватите се врши во согласност со правилата на добрата производителска практика, на европската и југословенската фармакопеја, на интернационалните стандарди и препораките на Светската здравствена организација и со други прописи од оваа област.

Член 16

Секоја единица на крв, крвна состојка или дериват мора да има етикета.

Етикетата на единиците на крв мора да содржи: назив на здравствената организација, идентификационен број на единицата, датум на земањето на крвта, рок за терапевска употреба, резултати на крвната група од системот ABO и Rhesus, состав и количество на растворот на антикоагуланс-конзерванс, услови за чување и начин на терапевска примена.

Составен дел на етикетата од став 2 на овој член е налепка за историјата на болеста која содржи назив на здравствената организација, идентификационен број и резултати на крвните групи.

На етикетата на крвната состојка или дериватот, покрај името на препаратот и називот на производителот, мораат да се наоѓаат и податоци за количеството на активна супстанција, назив на конзервансот или на средството за стабилизирање, начин на примена и предупредување со опис на постапката во случај на какви и да било неволни ефекти.

Член 17

Секој извадок на крв за лабораториско испитување мора да има налепка, која содржи назив на здравствената организација, идентификационен број и датум на земањето на крвта.

Член 18

Дистрибуција на крв, крвни состојки и деривати се врши врз основа на барање и во соодветна амбалажа. Кон барањето за крв или крвна состојка за определен пациент се доставува и извадок на крвта на пациентот за определување на крвната група и за испитување на подносливоста на крвта или крвната состојка. Податоците за пациентот наведени во барањето и на етикетата на извадокот на неговата крв мораат да бидат идентични.

Член 19

Здравствените организации што собираат, преработуваат и контролираат крв мораат да имаат работници:

1) со VII – 2 степен на стручна подготовка од медицинска струка со специјализација од трансфузиологија, под чиј надзор се врши собирање и преработка, контрола и дистрибуција на крв;

2) со VII – 2 степен на стручна подготовка од медицинско-биохемиска струка, со специјализација од контрола на лекови, од фармацевтска струка, со специјализација од фармацевтска технологија, медицинска биохемија или контрола на лекови, или со VII степен на биолошка, хемиска или технолошка струка, со постдипломско усо-вршување за работа на определени работи од областа на трансфузиологијата;

3) со IV, V и VI степен на стручна подготовка од медицинска, фармацевтска или хемиска струка, со постдипломско усвојување од областа на трансфузиологијата.

Работниците од став 1 на овој член мораат да бидат под здравствен надзор.

Член 20

Здравствените организации што собираат, преработуваат, контролираат и дистрибуираат крв мораат да ја имаат следната опрема:

1) наменски фрижидери за чување на крв (на температура од $4 \pm 2^\circ\text{C}$);

2) лабораториски центрифуги;

3) суви стерилизатори;

4) шишиња и кесиња за земање, конзервирање и преработка на крв;

5) мешалки и ваги за земање на крв;

6) истиснувачи на плазма;

7) лабораториски центрифуги потребни за имунохематолошки анализи;

8) боксови со ламинарен проток на воздух за создавање на асептични услови за работа;

9) микроскоп;

10) термостати;

11) големи центрифуги за центрифугирање на шишиња или на кесиња со крв;

12) уреди за херметичко затворање на пластични цевки и кесиња;

13) опрема за тестирање на маркери на трансфузиски-трансмисивни инфекции;

14) наменски замрзнувачи за складирање на крв и на определени крвни состојки на температура од -20°C и од -80°C ;

15) водена бања;

16) вакуум-пумпа.

Здравствените организации од став 1 на овој член можат да имаат и друга опрема неопходна за собирање и преработка на крв, како и за нејзина контрола.

Член 21

Ако здравствената организација собира крв на терен, мора да има специјално возило за превоз на мобилната екипа и на крвта, термостабилни сандаци за привремено складирање на крвта, полски кревети и друга неопходна опрема за безбедно земање на крв надвор од здравствената организација.

Член 22

Оптемата са собирање, складирање и преработка на крв и за контрола на крв, крвни состојки и деривати мора да ги исполнува следните услови:

1) да е погодна за употреба според техничките карактеристики и капацитетот;

2) да обезбедува квалитет во поглед на нативноста и биолошката зачуваност, потребниот принос односно содржината, чистотата и терапевтската ефективност на крвните состојки и деривати;

3) да може според пропишаните постапки редовно да се одржува, калибира, чисти, по потреба дезинфицира или стерилизира;

4) да обезбедува постојана сигурност за вработениот персонал во текот на процесот на производството;

5) да има вграден систем на показатели кои во текот на процесот на производството ќе соопштуваат информации за називот на продуктот, за контролниот број на серијата и за особините во таа фаза на производство и за другите податоци од значење за производството.

Член 23

Здравствените организации што собираат, преработуваат и контролираат крв, зависно од видот на работите, мораат да имаат простории за:

1) прием и регистрирација на давателите на крв и на други странки;

2) послужување на давателите;

3) лекарски преглед на давателите;

4) биохемиски, хематолошки и други испитувања;

5) определување на крвните групи;

6) земање на крв;

7) имунохематолошки анализи;

8) изведување на проба за подносливост;

9) сместување, чување и дистрибуција на крвта, на нејзините состојки и деривати;

10) издвојување на крвните состојки;

11) сепарација на крвта со помош на сепаратор на крвни келии;

12) тестирање на единиците на крв на присуство на маркери на трансфузиски-трансмисивни инфекции;

13) производство на инфузиски раствори и раствори за антикоагуланс-конзерванс;

14) миење на лабораторискиот прибор и садови;

15) стерилизација на материјалот;

16) контрола на квалитетот на производите;

17) гардероба со санитарни простории (посебно за давателите на крв, а посебно за персоналот);

18) сместување на опремата на мобилната екипа, на материјалот за работа и др.;

19) складирање на резервите за општонародна одбранбена војна;

20) сместување на стерилни прибори за земање крв.

Член 24

Просториите од член 23 на овој правилник мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) градежно-технички да се погодни за намената за која се определени односно сидовите, подовите и таваните да имаат мазни површини, изработени од погоден материјал што не е подложен на пукање и ронење, ниту на влага, како и да можат лесно да се чистат, а, по потреба, и да се дезинфицираат или стерилизираат;

2) да се осветлени, проветрени и аклимитизирани (температура и влага) за непречено вршење на процесот на работата, како и за пропишан и безбеден прием, сместување и чување на материјалите, полупроизводите и готовите производи;

3) просториот и со распоредот на опремата и уредите да ги задоволуваат потребите за непречено вршење на процесот на работата во сите негови фази, без ризик и можност за замена или мешање на различни производи. Ако процесот на работата се одвива во повеќе простории, нивниот распоред мора да биде таков што да не постојат никакви опасности за квалитетот на крвта и на нејзините компоненти и деривати.

Просториите од став 1 на овој член мораат да се одржуваат така што потребниот прибор и материјал за работа односно за производство да се наоѓаат на означеното место а другиот материјал што не е пропишан со технолошката постапка на работата односно производството (отпадоци, неискористена амбалажа, средства за чистење на просторот и опремата, предмети за облекување што се надвор од употреба, храна и др.) – во други простории определени за таа цел.

Просториите мораат редовно да се мијат, чистат, дезинфицираат и контролираат на начинот предвиден со работните прописи, зависно од намената на просторијата, и во нив мораат да стојат ознаки за забрана на пушење, земање храна и пијачки, како и други забрани што можат да влијаат врз хигиенските услови.

Член 25

Просториите во кои се изработуваат стерилни препарати мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да се снабдени со филтриран и стерилан воздух со ламинирано струење, со натпритисок повисок од притисокот во соседните простории, а за случај на паѓање на натпритисокот – со контролни и сигнални уреди;

2) да е обезбеден потребниот степен на затвореност на прозорците и вратите и на другите отвори и пристапот до тие простории да е можан само низ посебни простории, и тоа низ:

а) просторија за соблекување и одлагање на нестерилна облека и обувки;

б) просторија за миење и деконтаминација;

в) просторија за облекување на стерилна работна облека, шами или капи, маски, нараквици и навлаки за чевли;

г) влез за внесување на појдовен стерилан материјал и стерилан прибор.

Вратите на просториите мораат да се отвораат накај почиста просторија, натпритисокот мора да паѓа накај загадена просторија, а со погодни сигнали уреди мора да се спречи истовременото отворање на две или повеќе врати во низа.

За да се постигне пропишаниот степен на сигурност на асептичките услови во просториите за производство на стерилни препарати, потребно е уредите и опремата посебно да се изолираат во затворен асептички простор кој има сопствен довод на стерилан воздух со ламинирано струење.

Пред почетокот и во текот на производството во просториите од став 1 точка 1 на овој член мора, по пропишаната постапка, да се изврши контрола на микробиолошка-

та чистота на воздухот, сидовите, уредите и опремата, при што наодите мораат да се утврдат според пропишаните стандарди.

Член 26

Реагенсите за определување на крвните групи и за изведување на други испитувања и анализи мораат да ги исполнуваат пропишаните минимални барања заради обезбедувања точност и сигурност на резултатите, а со тоа и безбедност на примателите на крв, крвни состојки и деривати.

Член 27

Приборот и контејнерите (пластични или стаклени) со раствори на антикоагуланс-конзерванс за земање и конзервирање на крв, крвни состојки и деривати, како и приборот за трансфузија на крв, мораат да бидат изработени во согласност со барањата на југословенската фармакопеја и со другите прописи во оваа област односно одобрени за употреба во Југославија.

Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 697

15 март 1989 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

552.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/88), во согласност со сојузниот секретар за трговија и сојузниот секретар за економски односи со странство, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозната цена. Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на царината и другите увозни давачки, без посебна давачка.

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Тарифна ознака	Наименување на стоките	Просечна цена на домашниот пазар дин/kg
1	2	3	4	5
1	01.02	0102.90 0102.901 0102.904 0102.905 0102.906	Живи животни, вид на говеда: – Друго: – бикози – јуниња за гоеење од 200 до 280 kg) – јуниња згоени преку 280 до 450 kg – јуниња други	13.100 19 840 13.100 13.100
2	01.03	0103.9 0103.91 0103.913 0103.919 0103.92 0103.922 0103.923 0103.929	Свињи, живи: – Друго: – со маса помала од 50 kg: – масни за колење – друго – со маса од 50 kg или поголема: – меснати за колење – масни за колење – друго	8.850 8.850 10 060 8.850 8.850
3	01.04	0104.10 0104.102 0104.109	Овци и кози, живи: – Овци: – за колење – јагниња, друго	7.350 18.750
4	01.05	0105.9 0105.91 0105.919	Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и бисерки): – Друго: – кокошки: – друго	6.220

1	2	3	4	5
5	02.01	0201.10	Месо говедско, свежо или разладено:	
		0201.101	– Трупови и полутки:	25.790
		0201.102	– – телешки	22.310
		0201.103	– – јунешки	15.890
		0201.109	– – говедски	15.890
		0201.20	– – други	
		0201.201	– Други парчиња со коски:	
		0201.202	– – телешки	34.040
		0201.203	– – јунешки	29.450
		0201.30	– – говедски	20.970
		0201.301	– Без коски:	
		0201.302	– – телешки	45.390
		0201.303	– – јунешки	39.270
		0201.309	– – говедски	27.960
			– – друго	27.960
6	02.02	0202.10	Месо говедско, замрзнато:	
		0202.101	– Трупови и полутки:	25.790
		0202.102	– – телешки	22.310
		0202.103	– – јунешки	15.890
		0202.109	– – говедски	15.890
		0202.20	– – друго	
		0202.201	– Други парчиња со коски:	
		0202.202	– – телешки	34.040
		0202.203	– – јунешки	29.450
		0202.209	– – говедски	20.970
		0202.30	– – друго	20.970
		0202.301	– Без коски:	
		0202.302	– – телешки	45.390
		0202.303	– – јунешки	39.270
		0202.309	– – говедски	27.960
			– – друго	27.960
7	02.03	0203.1	Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато:	
		0203.11	– Свежо или разладено:	
		0203.12	– – трупови и полутки	21.000
		0203.19	– – бутони, плешки и парчиња од нив, со коски	30.710
		0203.2	– – друго	27.640
		0203.21	– Смрзнато:	
		0203.22	– – трупови и полутки	21.000
		0203.29	– – бутони, плешки и парчиња од нив, со коски	30.710
			– – друго	27.640
8	02.04	0204.10	Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато:	
		0204.2	– Трупови и полутки, јагнешки свежи или разладени	28.240
		0204.21	– Друго месо овчо, свежо или разладено:	
		0204.22	– – трупови и полутки	13.260
		0204.23	– – други парчиња со коски	13.260
		0204.4	– – без коски	16.580
		0204.41	– Друго месо овчо, замрзнато:	
		0204.42	– – трупови и полутки	13.260
		0204.43	– – други парчиња со коски	13.260
			– – без коски	16.580
9	02.07		Месо и отпадоци за јадење, од живина од тар. број 01.05, свежи, разладени или замрзнати:	
		0207.10	– Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена	16.160
		0207.2	– Живина, неисечена во парчиња, замрзната:	
		0207.21	– – кокошки, домашни	16.160
		0207.3	– Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи цигер, свеж или разладен:	
		0207.39	– – друго	13.730
		0207.4	– Живина исечена и отпадоци, освен цигер, замрзнат:	
		0207.41	– – од кокошки, домашни	13.730
10	10.01		Пченица и наполица:	
		1001.10	– Тврда пченица:	
		1001.102	– – друго	1.270
		1001.90	– Друго:	
		1001.902	– – друга пченица	1.140
11	10.05		Пченица:	
		1005.90	– Друга:	
		1005.901	– – бела	1.300
		1005.902	– – жолта	1.300
		1005.909	– – друга	1.300
12	10.06		Ориз:	
		1006.10	– Ориз во лушпа (арпа или суров):	
		1006.109	– – друг	1.870
		1006.20	– Ориз лупен (костенлив)	6.150
		1006.30	– Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или глазиран:	
		1006.301	– – полубел и бел	6.400
		1006.309	– – полиран и глазиран	6.640
		1006.400	– Кршен ориз	4.600
13	12.01	1201.00	Соја во зрно, вклучувајќи и кршена	2.100

1	2	3	4	5
14	12.05	1205.00	Семе од маслодајна репка вклучувајќи и кршено	1.290
15	12.06	1206.00	Семе од сончоглед, вклучувајќи и кршено	1.800
16	12.12		Рокчиња, моски и други алги, шеќерна репка, шеќерна трска, свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен, од видот на <i>Cichorium intybus sativum</i>) вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспоменати ниту вклучени:	
		1212.9	- Друго:	
		1212.91	- - шеќерна репа	206
17	15.07		Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски и немодификувани:	
		1507.10	- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола)	7.590
		1507.90	- Друго	9.030
18	15.12		Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
		1512.1	- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции:	
		1512.11	- - - сурово масло	8.920
		1512.19	- - - друго	10.610
19	15.14		Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:	
		1514.10	- Сурово масло:	
		1514.101	- - - од репка	7.590
		1514.90	- Друго:	
		1514.901	- - - од репка	9.030
20	17.01		Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во чврста состојба:	
		1701.1	- Суров шеќер без додатни средства за амортизација и материји за бојосување:	
		1701.12	- - шеќер од шеќерна репка	5.980
		1701.99	- - друго:	
		1701.992	- - - шеќер од шеќерна репка рафиниран	6.230
21	24.01		Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун:	
		2401.10	- Тутун, неоджилен	4.800
		2401.20	- Тутун, делумно или целосно неоджилен	8.620
		2401.30	- Отпадоци од тутун	480

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/89).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 06-2747/1

14 јуни 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Бранко Гостовиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ТОЧКА 1 НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Работната организација „Бадел” во Загреб и Работната организација „Каменско”, во Загреб, поведоа пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на законитоста на одредбата од точка 1 на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/88).

Овластените предлагачи сметаат дека оспорената одредба од наведената наредба не е согласна со одредбата од член 95 став 2 на Законот за Службата на општествено книговодство поради тоа што во таа одредба не е, покрај бројот на сметката, наведен и називот на корисникот на средствата.

Од истите причини Петар Вучиќ, од Загреб, даде до Уставниот суд на Југославија иницијатива за поведување постапка за оценување на законитоста на оспорената одредба од наведената наредба.

2. Со оспорената одредба од наведената наредба е пропишано уплата на средствата од отстапениот данок на промет на производи со знакот „Универзијада 87” да се врши на сметката број 840-6990 - Средства од отстапениот данок на промет на производи со знакот „Универзијада 87-Загреб”.

3. Во одговор на предлогот за поведување постапка Сојузниот секретаријат за финансии наведе дека со одредбата на член 95 став 2 од Законот за Службата на општествено книговодство сојузниот секретар за финансии не е должен да ги определува корисниците на општествени средства од приходите на општествено-политичките заедници, туку само да ја пропише сметката за уплата на тие приходи на општествено-политичката заедница, начинот на уплатување на тие приходи и начинот на известување на корисниците на тие средства.

Во одговорот е уште наведено дека со оспорената одредба е установена сметката за уплата на основниот данок на промет на производи со знакот „Универзијада 87” по барање на Службата на општествено книговодство на Ју-

гославија, која во постапката на контролата на располагањето со тие средства утврдила неправилности, како и дека корисниците на тие средства ќе се определат по завршувањето на постапките што се водат по наодот на Службата на општественото книговодство.

4. Со одредбата на член 95 став 2 од Законот за службата на општественото книговодство е определено дека функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ги определува сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, начинот на уплатување на тие средства и начинот на известување на корисниците на тие средства.

Бидејќи со таа одредба од наведениот сојузен закон не е пропишана обврска за сојузниот функционер кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансирањето да ги определува и корисниците на средствата на сметките, Уставниот суд на Југославија смета дека оспорената одредба од наведената наредба не е не-согласна со одредбата на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство затоа што со таа оспорена одредба не се определени и корисниците на средствата од наведената сметка. Определувањето на корисниците на тие средства се врши со други акти што се донесуваат во друга постапка.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 10 мај 1989 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на точка I од Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие средства и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/88) не е согласна со Законот за Службата на општественото книговодство.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на Судот: д-р Бранислав Ивановиќ и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стјовиќ и Душан Штрабац.

II У. бр. 36/88, 4/89 и 7/89
10 мај 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

539. Закон за забрана на изградбата на нуклеарни електроцентрали во Социјалистичка Федеративна Република Југославија	— — — — —	Ст —
540. Закон за измена на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година	— — — — —	
541. Закон за измени и дополненија на Законот за сметководството	— — — — —	
542. Закон за измени и дополненија на Законот за финансиското работење	— — — — —	
543. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен совет	— — — — —	1 8
544. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардел” и за објавување на составот на тој одбор	— — — — —	8
545. Одлука за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде” и за објавување на составот на тој одбор	— — — — —	89
546. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија	— — — — —	89
547. Одлука за потврдување на Одлуката за Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1989 година	— — — — —	892
548. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за финансирање на железничката инфраструктура	— — — — —	893
549. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата	— — — — —	893
550. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени на пченицата од родот на 1989 година	— — — — —	893
551. Правилник за пуштање во промет на човечка крв, нејзини состојки и деривати	— — — — —	893
552. Наредба за височината на посебната давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи	— — — — —	897
Одлука за оценување на законитоста на одредбата од точка I на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи	— — — — —	899